

ОГЛАС БР.02/2022 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.решение/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
	1	2	3	4
1	Регионална дирекција Струмица бр.27-67/10-1 Втора електронска јавна аукција	Градежно неизградено земјиште 6003 м2, К.П.2871/1,2871/3, и 2872/1, И.Л.1376, МВ Побиев камен, КО Богородица Лист за предбележување на градба бр. 18501, 6448м2, К.П.2871/1, МВ Побиев камен, КО Богородица	64.607.287,00 33.665.283,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Богородица од 16.02.2022 до 18.02.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
2	Регионална дирекција Струмица бр.28-177/1 Прва електронска јавна аукција	Деловен простор 35 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп	3.280.410,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/116 од 16.02.2022 до 18.02.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
		Деловен простор 34 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп	3.186.684,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/117 од 16.02.2022 до 18.02.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
		Деловен простор 35 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп	3.280.410,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/118 од 16.02.2022 до 18.02.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
		Деловен простор 35 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп	3.280.410,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/119 од 16.02.2022 до 18.02.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
		Деловен простор 34 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп	3.186.684,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/120 од 16.02.2022 до 18.02.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
		Деловен простор 35 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп	3.280.410,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/121 од 16.02.2022 до 18.02.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
		Деловен простор 36 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп	3.374.136,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/122 од 16.02.2022 до 18.02.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
		Деловен простор 36 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп	3.374.136,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/123 од 16.02.2022 до 18.02.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
ДВИЖНИ СТВАРИ				
3	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-28/7-7/6 Четврта електронска јавна аукција	Трафостаница тип, Energoinvest/ BTS 4 10/04	300.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. Првوماјска бр 9/9 на 14.02.2022 г. од 11 до 14 ч. Јавна аукција: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
4	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/5/1-3/11 Втора Усна слободна комерцијална продажба	ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година	/	Разгледување: Во Прилеп ул.Стеван Димески Ништаток бр.5А, на 16.02.2022 г. од 11 до 13 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 28.02.2022 г. од 11 до 13 ч. во просториите на РД Прилеп Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
		Машина Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330	/	
		ТМВ IVECO 4400ET/LD440ET4TT, PP-8079-AC, 1999 година	/	
		Приклучно возило LDS PS 33, PP-2584-AC, 2003 година	/	
		Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точачки места DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VRI, 2017 година	/	

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 18.02.2022 година (петок), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и на давање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.
Условите за учество на јавното на давање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за заплениети предмети (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Усна слободна комерцијална продажба: * Сите заинтересирани лица да достават понуди за усна слободна комерцијална продажба, понудата треба да се достави во зашворен коверт со назнака ПОНУДА ЗА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА ПО ОГЛАС БР. 02/2022, (НЕ ОТВАРА) до УЈП - Регионална Дирекција Прилеп, Одделение за наплата на долгови до 18.02.2022 година, додека одржувањето на усната слободна (комерцијална) продажба-ошварување на понудите ќе се одржи на ден 28.02.2022 година од 11,00 до 13,00 часот. Во понудата потребно е да се достават податоци за контакти: телефон и е-маил адреса на кои на ден 28.02.2022 година ќе може да се извешти лицето чија понуда е прифатена. Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат. Најприфатливата понуда ќе биде објавена на ден 28.02.2022 година (понеделник) на веб страната на УЈП <http://www.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.